

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА



ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА
(ВО РАМКИТЕ НА „ПРОЕКТОТ 30/35“)
ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

Битола, 2016 година

На високообразовните единици на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2016/2017 (Глава VIII) и и Одлуката на Ректорската управа бр. 14-1270/3 од 21.09.2016 година, а врз основа на решенијата за прием на кандидатите објавени на 20.09.2016 година и бројот на запишани студенти во третиот уписан рок, за запишување во прва година на прв циклус (додипломски) студии во академската 2016/2017 (во рамките на „Проектот 30/35“), во четвртиот уписан рок има слободни места за следниов број студенти:

I.

<i>Единици</i>	<i>Вонредни студенти</i>	<i>Износ на кофинансирање (ЕУР)-годишно</i>
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	17	200
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника /стручни студии/	9	200
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина /стручни студии/	8	200
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	1	200
Студиска програма за општа медицинска сестра /стручни студии/		200
Студиска програма за медицинско лабораториски аналитичар /стручни студии/		200
Студиска програма за физиотерапевти /стручни студии/		200
Студиска програма за радиолошки технолози /стручни студии/	1	200
Студиска програма за акушерки /стручни студии/		200
ВКУПНО	18	200

II. Оваа категорија студенти се запишуваат на прв циклус стручни студии на Техничкиот факултет - Битола и Високата медицинска школа - Битола, како вонредни студенти со покривање на трошоците за кофинансирање на студиите. Право на запишување на прв циклус (додипломски) студии на наведените единици имаат:

- Кандидати кои се повозрасни од 30 години (за жени), односно 35 години (за мажи);
- Кандидати кои ги исполнуваат општите услови за запишување и имаат засновано работен однос или оние кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти, како и кандидати кои

се невработени, а се пријавуваат во Агенцијата за вработување најмалку 3 (три) години.

Овие кандидати се рангираат на посебна ранг-листа, според успехот од средното образование.

III. Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2016/2017 година (во рамките на „Проектот 30/35“) се реализира во три уписни рока.

VI. Сите останати одредби од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола објавен на 16-17.07.2016 година на Интернет страницата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и во весникот „Дневник“, важат и за кандидатите кои ќе се пријават во категоријата кандидати над 30/35 годишна возраст.

V. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во четвртиот уписен рок се врши во следниве термини:

	Четврт уписен рок
Пријавување на кандидатите	23.09.2016
Објавување прелиминарна ранг-листа	26.09.2016
Објавување решение за прием на кандидатите	28.09.2016
Запишување на кандидатите	29.09.2016

По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.

**Конкурсот е објавен на интернет страницата:
<http://www.uklo.edu.mk>**